

Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото) има издадено вкупно 95.838.780 обични акции (вкупниот број на обични акции со право на глас изнесува 86.254.902) и 1 приоритетна акција (едно право на глас и посебни права во согласност со Статутот на Друштвото)\*.

Основната главнина на Македонски Телеком АД - Скопје се состои од 95.838.780 обични акции со номинална вредност од 100 денари и 1 приоритетна акција со номинална вредност 9.733 денари, односно истата изнесува 9.583.887.733 денари.

Резултати од гласање од Седницата на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје одржана на ден 10.01.2018 година									
Предлог одлуки	Хартии од вредност издадени од Македонски Телеком АД Скопје	Вкупен број на акции со право на глас*	Вкупен број на важечки гласови**	Вкупен број на акции за кои се дадени важечки гласови***	Процент од вкупен број на акции за кои се дадени важечки гласови	Гласале			Донесени / Недонесени одлуки
						ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДРЖАН	
<a href="#">1.0. Предлог Одлука за измени на Статутот на Друштвото</a>	Број на акции	86.251.542	82.731.252	82.731.252	100%	82.731.202	50	0	Донесена одлука
	Процент од основната главнина	89,996%	86,323%	86,323%		100,000%	0,000%	0,000%	
<a href="#">3.0. Предлог Одлука за отповикување и избор на член на Одборот на директори на Друштвото</a>									Донесена одлука
<a href="#">3.1. Отповикување на г-ѓа Анета Симеска Димоска, државјанин на Република Македонија, од позицијата Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, почнувајќи од 10.01.2018 година;</a>	Број на акции	86.251.542	82.731.252	82.731.252	100%	82.243.604	0	487.648	Донесена одлука
	Процент од основната главнина	89,996%	86,323%	86,323%		99,411%	0,000%	0,589%	
<a href="#">3.2. Избор на г-дин Мирослав Вујиќ, државјанин на Република Македонија, за Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 10.01.2018 година;</a>	Број на акции	86.251.542	82.731.252	82.731.252	100%	82.243.604	0	487.648	Донесена одлука
	Процент од основната главнина	89,996%	86,323%	86,323%		99,411%	0,000%	0,589%	

\* Од вкупен број на акции со право на глас - 86.254.903 за 3.361 акции кои се дел од 2% акции кои Владата на Република Македонија ги додели на вработените на Македонски Телеком, сопствениците или не се евидентирани во акционерската книга на МКТ поради нецелосни лични податоци (3.320 акции), или сеуште не се распределени (41 акции).

\*\* Вкупен број на присутни акции со право на глас

\*\*\* Вкупен број на акции со право на глас кои гласале

На Седницата на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје одржана на ден 10.01.2018 година сите одлуки се донесени освен 2.0. Предлог Одлука за определување на нов месечен надоместок на Претседателот на Одборот на директори на Друштвото којашто беше повлечена од дневниот ред на оваа Седница на Собранието на акционери.